



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Техничка сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата, бр. 1032-990880, за одделни издања 1032-900882 и за огласи 1032-900881.

Среда, 29 октомври 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 53

ГОД. VIII

плата за 1952 — динар —
дин, а за странство 1500.— динар.
Редакција: Улица Кралевик'а Марка
бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838,
Администрација 26-276, Продавно од-
деление 22-613, Тел. централа 28 010.

622.

Врз основа на чл. 74 точ. 5 ст. 1 од Уставот на ФНРЈ, а со цел да се примени законот правилно, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛ. 33 СТ. 1 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

Во членот 33 ст. 1 од Општиот закон за народните одбори е пропишано дека одборниците на советот на производителите на народните одбори на околицата и градот ги избираат, преку своите изборни колегииуми, согласно на одредбите од законот, и земјоделците зачленети во земјоделските задруги.

Во врска со применувањето на споменатата законска одредба се постави прашањето, кои лица имаат право како членови на општите земјоделски задруги да учествуваат во избирањето на одборници за советот на производителите.

Кинисувајќи од интенцијата на законот во избирањето на одборниците за советот на производителите на народните одбори на околицата и градот да учествуваат сите земјоделци што се во која и да било форма здружени во земјоделски задруги, како организации на производителите во селското стопанство, тоа со самото тоа што е во општата земјоделска задруга зачленет старешината или некој друг член од домаќинството ќе се смета дека, по чл. 33 ст. 1 од Општиот закон за народните одбори, право да избираат одборници за советот на производителите на народниот одбор на околицата и градот, односно делегати за изборниот колегиум, имаат сите членови на домаќинството чијшто старешина или кој и да било член е зачленет во општата земјоделска задруга, под услов да имаат избирачко право по Законот за избирачките списоци. Тоа право не им припаѓа само на оние членови на домаќинствата зачленети во општа земјоделска задруга кон се, како работници или службеници, редовно запослени во општата земјоделска задруга или се истовремено членови на селанска работна задруга, бидејќи тие ќе учествуваат во избирањето на одборници за советот на производителите како работници, службеници односно членови на селанска работна задруга.

Бр. 1833

25 октомври 1952 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуниќиќ, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

623.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Во Уредбата за кредитирање на стопанските организации за обртните средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) се вршат овие изменувања и дополнувања:

1) Во членот 10 се брише последниот став.

2) Членот 13 се менува и гласи:

„Се овластува Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ да донесува прописи за согласување елементите од кои зависи обемот на кредитот на стопанските организации — со кредитниот биланс.

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба донесува Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

27 октомври 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

624.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, број 14/52), Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА САНИТАРНИТЕ ИНЖЕНЕРИ

I. Општи одредби

Член 1

Право на звањето санитарен инженер — специјалист добиваат службениците во звањето санитарен

инженер што ќе го проведат пропишаното време на специјализација во определена стручна гранка на санитарната техника и положат испит за специјалност.

Член 2

За одење на специјализација службеникот е потребно да има завршен приправнички стаж со положен државен стручен испит и одобрение за одење на специјализација во определена стручна гранка на санитарната техника.

Одобрение за одење на специјализација дава претседателот на советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Член 3

Службениците во звањето санитарни инженери можат да се специјализираат во овие стручни гранки на санитарната техника:

- а) Снабдување со вода,
- б) Отпадни води и материи,
- в) Асанација на населби и терени,
- г) Хигиена на трудот и техничка заштита на трудот,
- д) Градежни објекти во здравствената служба,
- е) Комунално-санитарна техника.

Покрај овие стручни гранки, Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ може да установува и други стручни гранки и подгранки за специјализација на санитарните инженери и да ја определи должината на траењето на специјализацијата за секоја новоустановена стручна гранка односно подгранка.

II. Специјалистички стаж

Член 4

Специјалистичкиот стаж за стручните гранки од чл. 3 ст. 1 на овој правилник трае две години и се врши во хигиенските заводи и во централните хигиенски заводи.

Член 5

Управникот на хигиенскиот завод е должен да ја следи работата на стажистите и да се грижи за нивното оспособување и издигање во стручната гранка во која се специјализираат.

По завршениот специјалистички стаж управникот на хигиенскиот завод му издава на стажистот потврда за завршениот специјалистички стаж, или потврда за времето што го провел стажистот на специјализација ако не го провел ситот стаж во ист хигиенски завод.

III. Испит за специјалност

Член 6

Испитот за специјалност се полага по завршениот специјалистички стаж.

Член 7

На испитот за специјалност од стручните гранки од чл. 3 ст. 1 на овој правилник кандидатите ги полагаат овие предмети:

- а) од Снабдување со вода: водоводи; Кондиционирање на водата; Технологија на водата; Бактериологија на водата;
- б) од отпадни води и материи: Отстранување фекални материи; Канализање населби; Пречистување каналски води; Диспозиции на каналски води и природни одводници; Чистење населби;
- в) од Асанација на населби и терени: Асанација на терени во врска со сузбивањето на маларијата; Ларвицидни резидуални прскања и техничка заштита при сузбивање анофелизам; Асанација на населби, на поединечни и групни објекти за снабдување со вода и на воздух;
- г) од Хигиена на трудот и техничка заштита на трудот: Индустриска санитарна техника; Хигиена и физиологија на трудот во индустријата; Правни прописи за хигиенско-техничките заштитни мерки во индустријата;
- д) од Градежни објекти во здравствената служба: Организациона структура на здравствените установи; Современи принципи на изградба на здрав-

ствени установи — функционалност и погон; Санитарно-технички уреѓај и опрема на здравствените установи; Локално снабдување со вода и диспозиција на отпадни материи од здравствените установи;

ѓ) од Комунално-санитарна техника: Современи принципи на локацијата, технолошкиот процес и на хигиенските услови во комуналните објекти и објектите за јавна исхрана и школство; Современи принципи и методи за изградба на комунални објекти и објекти за јавна исхрана и школство; Санитарно-технички уреѓај и опрема на комуналните објекти и објектите за јавна исхрана и школство; Современи принципи на урбанизмот со осврт на зонирањето и планирањето на населбите.

Член 8

Пријавата за полагање испит за специјалност кандидатот ја подава до старешијата на установата односно до органот при кој е на работа, заедно со одобрението за одење на специјализација и со потврдата за завршениот специјалистички стаж. Овие документи старешијата ги испраќа веднаш до советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Ако кандидатот ги исполнува условите за полагање спит за специјалност, советот за народно здравје и социјална политика на народната република му го определува на кандидатот испитниот срок и хигиенскиот завод во кој ќе го полага испитот.

Член 9

Испитот за специјалност се полага во хигиенски завод (централен хигиенски завод), и тоа во срокови.

Испитните срокови се редовни и вонредни. Редовни срокови има два годишно, а вонредни, по потреба, може да има и повеќе.

Испитните срокови ги определува претседателот на советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Член 10

Испитот за специјалност може да се полага најповеќе трипати.

Ако кандидатот на првото полагање не го положи испитот за специјалност, испитот може повторно да го полага во првиот редовен испитен срок.

Член 11

Испитот за специјалност се полага писмено и усно.

Испитот се полага пред испитна комисија која се состои од претседател и два члена.

Испитната комисија ја именува за секоја стручна гранка секоја година претседателот на советот за народно здравје и социјална политика на народната република од редот на санитарните инженери-специјалисти.

Член 12

За полагањето на испитот за специјалност се води записник. Записникот, како и сета администрација во врска со полагањето на испитот за специјалност, го води записничарот определен од управникот на хигиенскиот завод од редот на службениците на хигиенскиот завод.

Записникот го потпишуваат сите членови на испитната комисија.

Член 13

Испитната комисија донесува своја одлука за оцената на кандидатот со мнозинство гласови. По завршениот испит комисијата му го соопштува веднаш на кандидатот резултатот на испитот.

Оцените се: положил и не положил. На кандидатот што го положил испитот испитната комисија му издава уверение. Во уверението се цитира од која стручна гранка кандидатот положил испит. Уверението го потпишува претседателот на испитната комисија.

По завршениот испит претседателот на испитната комисија е должен да испрати извештај за испитот до советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Член 14

Ако кандидатот на испитот за специјалноста не положи еден предмет, тој може предметот да го полага во првиот редовен или вонреден испитен срок откако ќе поминаат три месеци по полагањето.

Ако кандидатот не го положи овој предмет ни тогаш, се смета дека не го положил испитот.

Член 15

Ако кандидатот што почнал да полага испит за специјалноста ќе се откаже неоправдано од натамошното полагање, се смета како да не го положил испитот.

IV. Завршни одредби

Член 16

Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ може, по предлог од стручна комисија, да им ја признае специјализацијата од една од стручните гранки од чл. 3 ст. 1 на овој правилник на службениците во звањето санитарен инженер што ја завршиле специјализацијата од таа стручна гранка во странство, или кои добиле со досегашната работа во една од тие стручни гранки толку знаење да овладеат наполно со стручната материја, ако проведат во здравствената служба најмалку десет години и учествувале во стручното издигање на виши санитарно-технички кадри во покрај тоа имаат практични или научни работи од односпната стручна гранка на санитарната техника.

Стручната комисија од претходниот став, која се состои од три члена, ја именува Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ од редот на признаените стручњаци — санитарни инженери.

Член 17

Се овластува Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ да ги пропише програмите за стручните предмети од чл. 7 на овој правилник.

Член 18

Поблиски напатствија за спроведување на овој правилник ќе издава, по потреба, Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Член 19

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 11308

20 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Подпретседател на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

625.

Врз основа на чл. 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Дезинен закон), пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Член 1

Членот 1 од Правилникот за изменување на Правилникот за извршување на Законот за регулирање

платниот промет со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/48) се менува и гласи:

„Во чл. 3 од Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 73/45) се вршат изменувања и дополнувања така што неговиот пречистен текст да гласи:

Сите домашни лица што внесуваат странски валути и девизи или ги примаат од странство по кој и да било основ, или по кој и да било начин (преку пошта, со дознака, преку други лица или сл.), должни се да ги понудат на откуп овие странски средства за плаќање, и тоа:

а) на Народната банка на ФНРЈ или на претпријатието „Путник“ веднаш при влегувањето во нашата земја ако органите од овие претпријатија работат на влезното место;

б) на Народната банка на ФНРЈ во срок од 15 дена по внесувањето во нашата земја, ако Народната банка на ФНРЈ или претпријатието „Путник“ не извршиле откуп од кои и да било разлози на влезното место.

Царинските органи во овие случаи ќе му издадат на патникот потврда за внесените странски валути и девизи, и за тоа ќе ја известат веднаш републиката девизна контрола;

в) на Народната банка на ФНРЈ во срок од 15 дена по приемот на странските валути и девизи од странство (преку пошта и сл.).

Исто така, домашните лица се должни да и ги понудат во срок од 15 дена на Народната банка на ФНРЈ сите внесени странски вредности (хартии од вредност на странска валута, странски вложни книшки и сл.) без обзир како се внесени во земјата.“

Член 2

Сите домашни лица кои на денот на влегувањето во сила на овој правилник имаат странски валути и девизи како и други странски вредности, должни се да и ги понудат на откуп на Народната банка на ФНРЈ во срок од 30 дена.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Наредбата за задолжителна понуда на откуп на Народната банка на ФНРЈ странски валути („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/46) и Решението за откуп странски валути („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/52).

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 19575

13 октомври 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

626.

Врз основа на точ. 6 од Решението за распоредот на средствата од укинатите фондови на државните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/52) пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ОД УКИНАТИТЕ ФОНДОВИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Решението за распоредот на средствата од укинатите фондови на државните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/52) се однесува во сето и на стопанските установи со самостојно финансирање по чл. 6 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52) кои што до влегувањето во сила на овој

уредба имале било статус на претпријатие, било статус на установа.

2) Установите од точ. 1 на ова напатствие должни се ако не го сториле веќе тоа, веднаш по објавувањето на ова напатствие, а најдоцна до 15 ноември 1952 година да извршат пренесување на обртните средства и на другите средства од укинатите фондови, на соодветните сметки кај Народната банка на ФНРЈ на начинот како што е тоа пропишано во Решението за распоредот на средствата од укинатите фондови на државните стопански претпријатија.

Едновременно со пренесувањето на обртните средства, установите имаат право да и' поднесат на банката барање за наголемување на кредитот најповеќе до висината на пренесените обртни средства.

3) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6440

21 октомври 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

627.

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за кредитирањето на стопанските организации за обртните средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕНИЈЕТО ЗА НАЧИНОТ И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Во Решението за начинот и елементите за утврдување обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), точката 1 се менува и гласи:

„Во смисла на чл. 2 и 5, а во согласност со чл. 10 од Уредбата за кредитирањето на стопанските организации за обртните средства, Народната банка на ФНРЈ ги утврдува кредитите на кои имаат право стопанските организации и врши контрола на користењето на кредитите врз основа на елементите утврдени со ова решение, а на следен начин:

а) Врз основа на податоците за остварената реализација (Bo) и индивидуалниот плански фактор на стопанската организација коригираат со оствареното време на обртањето на кредитот на стопанската организација во пресметковниот период (F'), се пресметува висината на кредитот на кој што има стопанската организација право за минатитот пресметковен период и за следниот пресметковен период, а по формулата:

$$Os' = \frac{Bo}{f'}$$

во која е

$$f' = f \cdot \frac{1}{t_0}$$

а

$$t_0 = \frac{Os}{Ro} \cdot f$$

при што е:

Bo = остварената реализација на стопанската организација во пресметковниот период спрема евиденцијата на банката;

f' = коригираниот индивидуален плански фактор;

f = индивидуалниот плански фактор пресметан по чл. 7 од уредбата;

t = периодот на обртањето на кредитот што му одговара на коефициентот пропишан за стопанската гранка — групација — на која и припаѓа стопанската организација;

t_0 = оствареното време на обртањето на кредитот на стопанската организација во периодот за кој се врши предсметката;

Os' = износот на просечно искористениот кредит на стопанската организација во пресметковниот период;

Ro = вредноста на набавката на материјали, износот на исплатените услуги и уплатената амортизација во пресметковниот период;

t' = пропишаното траење на пресметковниот период.

Се овластува Народната банка на ФНРЈ да го примени начинот за пресметување на просечното користење на кредитот во минатниот пресметковен период.

б) Вака пресметаниот кредит (Os') не смее да биде поголем за преку 40% од износот на кредитот што е добивен од односот на остварената реализација и индивидуалниот плански фактор по формулата:

$$Os = \frac{Bo}{f}$$

При што е

f = индивидуален плански фактор пресметан по чл. 7 од уредбата.

Ако износот на кредитот пресметан по формулата од точ. 1 под а) од ова решение (Os') е поголем за преку 40%, банката и' одобрува на стопанската организација кредит само до износот што не преминува 40% од износот на кредитот пресметан по формулата од точ. 1 под б) од ова решение (Os). Ваквите стопански организации банката ќе му ги пријави на органот надлежен за стопанство на околинскиот (градскиот) народен одбор поради преземање соодветни мерки.

в) индивидуалниот плански фактор на стопанската организација пресметан по чл. 7 од уредбата (f) не може да биде помал од 1. Во случај кога индивидуалниот плански фактор изнесува под 1 банката ќе и' одобри на стопанската организација кредит за изредниот период во висина на вредноста на набавката на материјали, на износите на исплатените услуги и уплатената амортизација во минатниот пресметковен период (Ro) а спрема евиденцијата на банката. Индивидуалниот плански фактор на стопанската организација пресметан по чл. 7 од уредбата не може да биде поголем за преку 30% од пропишаниот фактор за стопанската гранка на која што и' припаѓа стопанската организација.

г) контролата на користењето на кредитот за минатниот пресметковен период се врши со упоредба на пресметаниот кредит (Os') со искористениот кредит на крај на пресметковниот период (салдото на долгувањето по текуќата сметка на стопанската организација на крајот на пресметковниот период).

Ако на крај на пресметковниот период искористениот кредит со исплатените аконтации на фондот на платите по чл. 11 од уредбата е поголем од износот на кредитот пресметан на крај на пресметковниот период по формулата од точ. 1 од ова решение, на кој има право стопанската организација (Os'), банката ќе ги примени следните санкции:

— ќе засмета затезна камата на износот на пречекорувањето на кредитот спрема чл. 8 од уредбата;

— при исплатата на заработките ќе изврши исплата само 80% од износот на фондот на платите на стопанската организација пресметан на крајот на пресметковниот период спрема остварениот доход по евиденцијата на банката со тоа овие исплати да не можат да бидат пониски од износот на минималниот фонд на платите по постоеќите прописи и

— ќе ја блокира текуќата сметка за сите исплати по кредитот доколку пречекорувањето на кредитот не ќе се ликвидира со примена на санкциите од претходниот став.

Ако пречекорувањето на кредитот ќе се измири од средствата од фондот на платите, затезната камата се плаќа само за минатниот период.

д) стопанската организација може средствата од својата сметка на издвоените средства по основот на вишокот на фондот на платите да ги употреби и за подмирување на своите обврски спрема буџетот и банката.

На средствата од издвоената сметка по основот на вишокот на фондот на платите, што ги пренесува стопанската организација на својата редовна текуќа сметка, стопанската организација не плаќа данок на вишокот на фондот на платите.

Ако овие средства се пренесуваат на редовната текуќа сметка за измирување на пречекорувањето на кредитот, банката ќе наплати затезна камата за минатиот пресметковен период и за наредниот период до денот на пренесувањето на овие средства на редовната текуќа сметка.

2) Точката 3 од решението се менува и гласи:

„Се утврдуваат следни односи на реализацијата од една и материјалните трошкови, амортизацијата и услугите од друга страна (фактори), коефициентите на обртањето на кредитот (чл. 4 од уредбата) и пресметковниот период (чл. 7 од уредбата) по стопанските области и гранки.

Стопанска област — Гранка	Фактор	Коефициент на обртањето	Период за пресметка
I ДРЖАВЕН СТОПАНСКИ СЕКТОР			
Индустрија и рударство			
111/30 — Производство и расподелба на електр. енергија:	1,548		
а) само производство или само расподелба		12	30
б) производство и расподелба		10	30
112/31 — Производство и преработка на јаглен:	3,350		
а) Рудници што имаат стопан на АФ преку 500%		24	30
б) други рудници		12	30
113/32 — Производство и преработка на нафта	1,310	9	60
114/33 — Црна металургија:	1,264		
а) рудници на железна руда		12	30
б) железарите: Вареш, Сисак, Смедерево и Шторе		3,60	90
в) железара Зеница, Јесенице и Гуштаљ		2	180
115/34 — Металургија на обоени метали:	2,034		
а) рудници		9	60
б) рудници со сепарациони однесно со флотација		6	60
в) друго		3,30	90
116/35 — Преработка и оплеменување на неметални руди	1,956		
а) кварц, огнеотпорна глина, каолин, шлемова, палена глина, магнезит суров, инфузоријска земја, фелдшпат, графит мелен, рудници на азбест, талк, барит, гипс, солена вода		6	60
б) шамот, груба керамика, цемент, варена сол, азбест цементен, производи на фабрика за огнеотпорни материјали, производство на брусеве, азбестни производи и стаклари		4	90
в) оптичка индустрија		2,50	180
г) електро-порцелан, фиња керамика и морски солани		1	180
117/36 — Индустрија на метали и преработка на метали:	1,795		
а) претпријатија што произведат за широка потрошувачка, претпријатија што имаат сервиско производство — континуел-			

Стопанска област — Гранка	Фактор	Коефициент на обртањето	Период за пресметка
на потрошувачка, претпријатија што работаат со аванс и претпријатија на машиноградба со индивидуално производство		4	90
б) претпријатија на машиноградба за сервиско производство, од сезонска потрошувачка и претпријатија на машиноградба што работаат без аванс	1,527	2	180
118/37 — Бродоградба	1,863	1,20	180
119/38 — Електроиндустрија:			
а) претпријатија што работат без аванс		2	180
б) претпријатија што работат со аванс		3,60	90
120/39 — Хемиска индустрија:	1,650		
а) претпријатија на хемиска индустрија		3	90
б) претпријатија на медицинско производство		2	180
121/40 — Индустрија на градежни материјали:	1,948		
а) тулани и керамидници		2	180
б) други претпријатија		4	90
122/41 — Дрвна индустрија:	1,382		
а) фабрики за фурнир и плочи, за намештај, разни финални производи, калафонијум, терпентин		4	90
б) претпријатија за производство на амбалажа и кибрит, моливи, столарија, бараки и дрвени куќи		6	60
в) штавила и сува дестилација		3,30	90
г) пилани за меко дрво, пилани за тврдо дрво, претпријатија што произведат утензилии и друг прибор за текстилна индустрија, и мешовити пилани (за тврдо и меко дрво)		2,50	180
123/42 — Индустрија на дрвењача, целулоза и хартија	1,632	6	60
124/43 — Текстилна индустрија	1,774	3,50	90
125/44 — Индустрија на кожи и обувки	1,206		
а) кожари:			
хромени штап		4	90
вегетабилен штап		1,50	180
б) фабрики на обувки, кожна галантерија и друго		4	90
126/45 — Индустрија на гума	1,382	2,70	90
127/46 — Прехранбена индустрија:	1,749		
а) фабрики за шеќер, фабрики за уље и преработка на риба		2	180
б) пивари, преработка на овоштие и зарзават, на алкохолни пијалаци и фабрики за шпиритус		2,50	180
в) претпријатија за преработка на месо, фабрики за алкохолни пијалаци од рафинада и за тестенини		6	60
г) мелничка индустрија		12	30
д) други претпријатија		4	90

Стопанска област — Гранка				Стопанска област — Гранка			
	Фактор	Коефициент на обртањето	Период за пресметка		Фактор	Коефициент на обртањето	Период за пресметка
123/17 — Графичка индустрија:	1,411			в) трговија со други прехранбени артикли и со храна за добиток		10	30
а) картографски претпријатија		1,50	180	61 — Трговија со текстилна стока:	1,025		
б) печатарски претпријатија		3	90	а) трговија со производи на домашната радиност и на уметничкото занаетчиство		3	90
в) печатарско-новински претпријатија		4	90	б) трговија со друга текстилна стока		4	90
г) новински претпријатија		6	60	62 — Трговија со кожи и обувки	1,016	4	90
139/18 — Индустрија на тутун:	2,800			63 — Трговија со огревни материјали	1,049	10	30
а) фабрики за тутун и претпријатија за обработка на тутун со консезонска ферментација		3	90	64 — Трговија со предмети за технички цели (стопанскиот совет на народната република во согласност со Народната банка на ФНРЈ ќе ги определи коефициентите на обртањето за оваа трговија по струките)	1,021	—	90
б) претпријатија за обработка на тутун со сезонска ферментација		1,50	180	65 — Трговија со превозни средства и погонски материјали:	1,034		
Селско стопанство	1,755			а) со превозни средства		4	90
а) морско рибарство		6	60	б) со погонски материјали		6	60
б) претпријатија за гоеење свињи		1,80	180	66 — Трговија со предмети за куќни потреби	1,027	3,50	90
в) други претпријатија		1	180	67 — Трговија со предмети за културни потреби:	1,083		
Шумарство				а) книжари и филатели		2	180
311/20 — Одгледување и нега на шуми	5,549	3	90	б) други претпријатија		4	90
313/22 — Експлоатација на шуми	1,743	2,50	180	69 — Трговија со мешовити и други стоки	1,035	5	90
Градежништво				70 — Трговија на големо (стопанскиот совет на народната република во согласност со Народната банка на ФНРЈ ќе ги определи коефициентите на обртањето за трговијата на големо во народната република по браќиите)	1,025	—	90
.../24 — Претпријатија за истражни работи	3,412	4	90	71 — Извоз	1,020	6	60
411/25 — Претпријатија за проектирање	4,670	3	90	72 — Увоз	1,010	6	60
412—413 — Претпријатија за градежни работи и монтаж	1,555	6	60	73 — Реекспорт	1,020	12	30
Сообраќај				75 — Откуп:	1,057		
511/54 — Железнички сообраќај	1,710	4,90	90	а) жита:			
512/55 — Поморски сообраќај:	1,524			— во житородни реони		4	90
а) претпријатија на луки и складишта		9	30	— во нежитородни реони		6	60
б) Претпријатието „Бродоспас“		2	180	б) алкохолни пијалоци			
в) други претпријатија		6	60	— преработка во јаки алкохолни пијалоци и десертни вина		3	90
513/56 — Речни и езерски сообраќај	1,900	2	180	— промет со алкохолни пијалоци		6	60
514/57 — Воздушен сообраќај	1,584	4	90	в) кожа и волна		6	60
515/58 — Друмски сообраќај:	1,524			г) семени и лековити растенија		2	180
а) претпријатија за превозење патници и стоки		4	90	д) овоштие, зерзават и други селско-стопански производи		12	30
б) авторемонтни работилници		2	180	76 — Угостителство	1,286	10	30
516/59 — Поштенски сообраќај	2,109	5	90				
Трговија							
60 — Трговија со прехранбени производи на мало:	1,040						
а) трговија со свежо месо и преработки од месо, со млеко и производи од млеко, со леб и со свежа речна и морска риба во риболовните подрачја		60	30				
б) трговија со свежо овоштие и зерзават и со свежа речна и морска риба во риболовните подрачја		90	30				

Стопанска област — Гранка		Фактор	Коефициент на обртањето	Период на пресметка
77 —	Туризам	1,286	10	30
79 —	Општествена исхрана	2,286	10	30
711—3 —	Занаетчиство и домашна			
50—52	радиност	2,088	—	90
(Стопанскиот совет на народната република во согласност со Народната банка на ФНРЈ ќе ги определи коефициентите на обртањето одделно за производното а оделно за услужното занаетчиство спрема занаетчиските бранши)				

II ЗАДРУЖЕН СТОПАНСКИ СЕКТОР

Селански работни задруги	2,536	1	180
Општи земјоделски задруги:			
а) претежно трговска дејност	1,035	5	90
б) претежно селско-стопанска дејност	1,755	1	180
Занаетчиски задруги	2,088	—	90
Коефициентите на обртањето определени од стопанските совети на народните републики за занаетчиството на државниот сектор ќе се применуваат и на занаетчиските задруги спрема браншите.			

Времето на обртањето на кредитот (чл. 5 од уредбата) се пресметува кога бројот на дните во годината ќе се подели со прописаниот просечен коефициент за односната гранка односно групација на стопанските организации во самата гранка.

3) Точката 4 од решението се менува и гласи:

„На стопанските организации што имаат во текот на пресметковниот период поголеми потреби за кредит од оној што произлегува од формулата по точ. 1 од ова решение (Ос¹) банката ќе им одобрува наголемување на кредитот во висина до 30% од така утврдените средства, со тоа што стопанската организација да е должна со барањето за одобрување на ова наголемување да и поднесе на банката соодветна документација за оправданоста на своето барање. Во случај банката да не го одобри наголемувањето на кредитот, спорот го решава државната арбитража на народната република.

Искористениот износ на наголемувањето на кредитот по овој основ стопанската организација е должна до крајот на пресметковниот период да го сведе на соодветниот износ на кредитот на кој има право по принципите од ова решение (Ос¹).

На стопанските организации со сезонски карактер на работењето банката за нивните наголемени сезонски потреби, покрај редовни кредити, ќе им одобрува и одделни термински кредити. Овие стопански организации не можат да го користат наголемувањето на кредитот до 30% од првиот став на оваа точка.

За стопански организации со сезонски карактер на работењето во смисла на горниот став се сметаат стопанските организации од следните стопански области односно гранки.

Индустрија и рударство

Гранка 120/80 — Хемиска индустрија: претпријатија за производство на плав камен и Претпријатието „Алкалоид“, Скопје

Гранка 121/40 — Индустрија на градежни материјали: претпријатија за производство на тули, вар и керамики

Гранка 124/43 — Текстилна индустрија: претпријатија што вршат откуп на лен, мадела, коноп и свилени кокони.

Гранка 125/44 — Индустрија на кожи и обувки: фабрики што откупуваат свињска кожа од непосредните производители.

Гранка 127/46 — Прехрамбена индустрија: претпријатија за производство на шеќер, уље и пиво, како и претпријатијата на индустријата за конзерви што преработуваат овоштие и зарзават и истото го откупуваат од непосредните производители.

Гранка 129/48 — Индустрија на тутун: претпријатија за откуп и преработка на тутун.

Селско стопанство

Државни селско-стопански добра
Земјоделски задруги

Градежништво

Гранка 412/26 — Градежни претпријатија

Сообраќај

Гранка 513/56 — Речни сообраќај: Југословенското државно речно бродарство — ЈДРБ багерски претпријатија претпријатија за одржување пловини патишта.

Трговија

Гранка 63 — Трговија со огревни материјали

Гранка 76 — Угостителство
угостителски претпријатија во туристички места, што имаат сезонски карактер на работењето.

Користењето на терминските кредити во готово за купување селско-стопански производи се ускладува со касниот план

Народната банка на ФНРЈ за износот на доспелите отплати по искористениот термински кредит автоматски ја задолжува редовната текука сметка на стопанската организација.

4) Ова решение ќе се применува од 1 октомври 1952 година.

Бр. 7529

27 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

628.

Со обзир на новиот начин за кредитирање на стопанските организации за обртните средства, а врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52) и чл. 25 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД СПОРЕД ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАНКАТА

1) Остварениот доход претставува разлика помеѓу остварената реализација и вредноста на набавката на материјали, на исплатените услуги, уплатената аморти-

реализација и данокот на промет по евиденцијата на банката во минатитот пресметковен период.

2) Народната банка на ФНРЈ го пресметува остварениот доход во периодите пропишани со точ. 3 од Решението за елементите и начинот за уплатување обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52).

Во текот на пресметковниот период Народната банка на ФНРЈ врши и врзани — месечни пресметки на остварениот доход поради уплатувања аконтација на акумулацијата и фондовите.

3) Народната банка на ФНРЈ го пресметува остварениот доход на тој начин што од износот на остварената реализација на стопанската организација во пресметковниот период според евиденцијата на банката ја одбива вредноста на набавката на материјали на исплатените услуги, уплатената амортизација и данокот на промет во пресметковниот период според евиденцијата на банката.

За износот на искористените недоспеали термински кредити се намалува вредноста на набавката на материјали и на исплатените услуги.

4) Ако се покаже со ова пресметување дека на име акумулацијата и фондовите е уплатено повеќе, банката ќе ги врати повеќе уплатените износи.

5) Пресметувањето на остварениот доход по прописите од ова решение се врши за сите претпријатија од 1 јануари 1952 година, осем угостителските и трговските претпријатија, занаетчиските дуќани и вадруги.

За претпријатијата на внатрешната трговија се врши дополнителна пресметка од 1 јули, и тоа во периодот од 1—5 декември 1952 година.

6) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 7528

28 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

629.

Врз основа на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за продолжување сроковите за ревизија на решенијата за преводене на службениците на нови звања и плати („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/52), Комисијата на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОВИТЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОДЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТИ

Срокот за ревизија на решенијата за преводене на железничкиот персонал и на службениците на Државниот осигурителен завод на нови звања и плати се продолжува до 1 јануари 1953, а за ревизија на решенијата на други службеници до 1 декември 1952 година.

Бр. 1231

27 октомври 1952 година

Белград

Овластен член на Комисијата
Секретар на Владата на ФНРЈ
за персонална служба,
Вељко Зековиќ, с. р.

СОДРЖАЈ:

Страна

622. Задолжително толкување на чл. 33 ст. 1 од Општиот закон за народните одбори — —	857
623. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за кредитирање на стопанските организации за обртните средства — — —	857
624. Правилник за специјализацијата на санитарните инженери — — — — —	857
625. Правилник за изменување и дополнување Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство — — — — —	859
626. Напатствије за применување на Решението за распоредот на средствата на укинатите фондови на државните стопански претпријатија — — — — —	859
627. Решение за изменување и дополнување на Решението за начинот и елементите за утврдување обртните средства на стопанските организации — — — — —	860
628. Решение за пресметување на остварениот доход според евиденцијата на банката — — — — —	863
629. Решение за продолжување на сроковите за ревизија на решенијата за преводене на службениците на нови звања и плати — —	864

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се известуваат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ“ дека претплатата за 1953 година ќе изнесува годишно 1.000 динари за еден примерок.

Претплатата се положува однапред за цела година со чековната уплатница што е приложена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 53/52 година, и тоа на текуќата сметка бр. 1032-900-880 кај Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Србија, Белград.

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница во оној број на кој што е залепена адресата.

На секој оној што не ќе ја обнови претплатата до 25 декември оваа година ќе му се запре испраќањето на листот од 1 јануари 1953 година.

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон отпечатената забелешка на грбот од чековната уплатница и својата адреса да ја напишат јасно и читливо а по можност со машина и без никакви скратувања. Со непотполна адреса листот нема да ви доаѓа редно.

Ако ја испраќате претплатата со вирмански чек, потребно е на вирманскиот налог да се стават сите горе споменати податоци.

Доколку за 1953 година Ве претплатува надредениот орган, треба за ова веднаш да го известите, кајо би ја извршил на време претплатата.

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточо е да се напише тоа на грбот од чекот. Непотребно е, спрема тоа, да се пишат одделни писма и да се оптеретуваат со непотребни издатоци. Старите претплатници сепкогаш треба да се повикуваат на својот претплатен број.

Од администрацијата на
„Службениот лист на ФНРЈ“
Белград, пошт. факс 226

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат из Југословенското штампарско поштоматство, Белград.